

О Д Л У К А

за утврдување испитни термини во есенскиот, зимскиот и летниот испитен рок за студентите на ФЗНХ во состав на УКИМ во Скопје во учебната 2020/2021 година

Член 1

Студентите имаат право да ги полагаат испитите по предметните програми во рамките на: есенскиот, зимскиот и летниот испитен рок. Испитните рокови траат најмалку 3 недели.

Член 2

Редовните и вонредните студенти од прва до четврта година, студентите кои имаат презапишано четврта година по прв или неколку пати (апсолвенти) на прв циклус студии, како и студентите на втор циклус студии, можат да ги полагаат испитите по предметните програми во следниве редовни испитни сесии во учебната 2020/2021 година, и тоа:

1. Прва испитна сесија, која ќе трае од **18 јануари до 5 февруари 2021 година;**
2. Втора испитна сесија, која ќе трае од **31 мај до 25 јуни 2021 година;**
3. Трета испитна сесија, која ќе трае од **23 август до 17 септември 2021 година.**

Член 3

На студентите кои имаат презапишано четврта година по прв или неколку пати (апсолвенти) на сите студиски програми на прв циклус студии и на студентите на втор циклус студии кои имаат запишано и заверено втор на едногодишни и двегодишни студии, односно трет или четврти семестар на двегодишни студии на Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во Скопје во учебната 2020/2021 година, а ги исполниле условите и обврските предвидени според студиската програма и правилата на студирање на ФЗНХ, им се одобрува да ги полагаат испитите по предметните програми во следниве дополнителни испитни термини во есенскиот, зимскиот и летниот испитен рок во учебната 2020/2021 година:

1. Октомвриски испитен (дополнителен) термин, кој ќе трае од **13 до 30 октомври 2020 година;**
2. Ноемвриски испитен (дополнителен) термин, кој ќе трае од **16 до 30 ноември 2020 година;**
3. Декемвриски испитен (дополнителен) термин, кој ќе трае од **14 до 28 декември 2020 година;**
4. Мартовски испитен (дополнителен) термин, кој ќе трае од **15 до 29 март 2021 година;**
5. Априлски испитен (дополнителен) термин, кој ќе трае од **19 до 30 април 2021 година;**
6. Мајски испитен (дополнителен) термин кој ќе трае од **14 до 28 мај 2021 година;**

Надоместокот за пријавување на испитите за студентите од член 3, во дополнителни испитни термини во есенскиот, зимскиот и летниот испитен рок изнесува 400,00 денари за полагање на секој испит на една предметна програма.

Член 4

На студентите кои имаат запишано втора, трета и четврта година на прв циклус студии на сите студиски програми на Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во Скопје во учебната 2020/2021 година, а ги исполниле условите и обврските предвидени според студиската програма и правилата на студирање на ФЗНХ, им се одобрува да ги полагаат испитите по предметните програми во следниве дополнителни испитни термини во есенскиот, зимскиот и летниот испитен рок во учебната 2020/2021 година:

1. Октомвриски испитен (дополнителен) термин, кој ќе трае од **13 до 30 октомври 2020 година;**
2. Декемвриски испитен (дополнителен) термин, кој ќе трае од **14 до 28 декември 2020 година;**
3. Мартовски испитен (дополнителен) термин, кој ќе трае од **15 до 29 март 2021 година;**
4. Мајски испитен (дополнителен) термин, кој ќе трае од **14 до 28 мај 2021 година;**

Надоместокот за пријавување на испитите за студентите од член 4, во дополнителни испитни термини изнесува 400,00 денари за полагање испит на една предметна програма.

Член 5

На студентите кои имаат запишано втор семестар на сите студиски програми на Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во Скопје во учебната 2020/2021 година, а ги исполниле условите и обврските предвидени според студиската програма и правилата на студирање на ФЗНХ, им се одобрува да ги полагаат испитите по предметните програми во следниве дополнителни испитни термини во учебната 2020/2021 година:

1. Мартовски испитен (дополнителен) термин, кој ќе трае **од 15 до 29 март 2021 година;**
2. Мајски испитен (дополнителен) термин, кој ќе трае **од 14 до 28 мај 2021 година;**

Надоместокот за пријавување на испитите за студентите од член 5, во дополнителни испитни термини изнесува 400,00 денари за полагање испит на една предметна програма.

Член 6

Наставниците доставуваат по два термина во редовните испитни рокови на Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во Скопје, односно по еден термин за дополнителните испитни рокови предвидени со членот 3, 4 и 5 од оваа Одлука. Наставниците ги внесуваат оценките во индекс и пријава согласно термините утврдени во член 3, 4 и 5 и согласно датумот на реализираниот испит објавен на огласната табла на ФЗНХ.

Член 7

Од плаќањето на надоместок за полагање испити од членот 3, 4 и 5 се ослободени студентите (посебни категории на лица) кои се опфатени со Законот за високото образование и одлуки на органите на Универзитетот и Факултетот.

Член 8

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави на огласната табла на Факултетот.

Д Е К А Н,

Проф. д-р Вјекослав Танасковиќ
